

# ИЗБОР НА ДОМАЌИНСКО ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

КРЕДИТ БРОЈ \_\_\_\_\_

Објектот кој што е предмет на хипотека (залог) за обезбедување на побарувањата на Стопанска Банка АД - Скопје ќе биде осигуран со полиса за Домаќинско осигурување преку Кроација Осигурување/неживот, со подолу заокружениот пакет на осигурително покритие.

Да се заокружи избраниот пакет:

## 1а) СТАНДАРДЕН ПАКЕТ

### 1б) СТАНДАРДЕН ПАКЕТ СО МИКРО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ	
ПОКРИЕНИ РИЗИЦИ	
Пожар, удар на гром, експлозија, луѓа, град, паѓање на воздушни летала, манифестација и демонстрација, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и од уреди и цевки од топловодни инсталации, удар на сопствено моторно возило, провална кражба и разбојништво, трошоци за нужно сместување и одговорност кон трети лица, поплава, порој и високи води, снежна лавина, лизгање и одронување на земјата, кршење на стакло на врати и прозорци на станбениот објект.	

Ниво на покритие – суми на осигурување	
Сума на осигурување на градежен дел за домување	400 еур/м <sup>2</sup>
Сума на осигурување на градежен дел – помошни простории	200 еур/м <sup>2</sup>

Суми на осигурување - Стандарден пакет	
Сума на осигурување на предмети во домаќинство	во долната табела
Трошоци за нужно сместување на износ до	92,250 ден
Одговорност кон и од трети лица предизвикани од излевање на вода од водоводни и канализациони цевки како и уреди за греење на простории со топла вода и пареа до лимит на покритие по штетен настан и годишен агрегат	307,500 ден
Поплава, порој и високи води по штетен настан и во годишен агрегат	307,500 ден
Лимит на покритие во ризик провална кражба и разбојништво по настан и агрегат	61,500 ден
Подлимит за провална кражба за уметнички предмети	30,750 ден

Стан/куќа/деловен објект со површина	Лимит на покритие за ствари/предмети во домаќинство	Премија за домаќинско без осигурување од земјотрес	Премија за домаќинско со осиг. од земјотрес
до 45 м <sup>2</sup>	295,200 ден	1,500 ден	2,115 ден
од 46 до 70 м <sup>2</sup>	442,800 ден	1,850 ден	2,465 ден
од 71 до 100 м <sup>2</sup>	627,300 ден	2,300 ден	2,915 ден
од 101 до 150 м <sup>2</sup>	922,500 ден	3,000 ден	3,615 ден
од 151 до 200 м <sup>2</sup>	1,291,500 ден	3,800 ден	4,415 ден
од 201 до 250 м <sup>2</sup>	1,660,500 ден	4,400 ден	5,015 ден
од 251 до 300 м <sup>2</sup>	2,214,000 ден	6,200 ден	6,815 ден
од 301 до 350 м <sup>2</sup>	2,398,500 ден	6,500 ден	7,115 ден
од 351 до 400 м <sup>2</sup>	2,767,500 ден	6,900 ден	7,515 ден
од 401 до 500 м <sup>2</sup>	3,321,000 ден	7,400 ден	8,015 ден
од 501 до 1000 м <sup>2</sup>	5,535,000 ден	9,600 ден	10,215 ден
од 1001 до 2309 м <sup>2</sup>	12,177,000 ден	16,300 ден	16,915 ден

Ризик микро земјотрес:		
Сума на осигурување во ЕУР, по штетен настан и во год. агрегат	Франшиза од сумата на осигурување на објектот	Износ на премија
10.000 ЕУР	5%	615 МКД (10 ЕУР)

## 2а) ПРЕМИУМ ПАКЕТ

### 2б) ПРЕМИУМ ПАКЕТ СО МИКРО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС

ПРЕМИУМ ПАКЕТ	
ПОКРИЕНИ РИЗИЦИ	
Ризиците од стандардниот пакет и дополнително: излевање на вода од аквариум, тежина на снег, атмосферски води, удар на непознато возило, удар од паѓање на дрво, вандализам, кршење на стакло на застаклени балкони, кршење на санитарии, трошоци за принудна селидба, трошоци за повторно изработување на уништени документи и изгубени и заклучени клучеви.	

Ниво на покритие – суми на осигурување	
Сума на осигурување на градежен дел за домување	400 еур/м <sup>2</sup>
Сума на осигурување на градежен дел – помошни простории	200 еур/м <sup>2</sup>

Суми на осигурување - Премиум пакет	
Сума на осигурување на предмети во домаќинство	во долната табела
Трошоци за нужно сместување на износ до	92,250 ден
Одговорност кон и од трети лица предизвикани од излевање на вода од водоводни и канализациони цевки како и уреди за греење на простории со топла вода и пареа до лимит на покритие по штетен настан и годишен агрегат	615,000 ден
Поплава, порој и високи води по штетен настан и во годишен агрегат	615,000 ден
Лимит на покритие во ризик провална кражба и разбојништво по настан и агрегат	92,250 ден
Подлимит за провална кражба за уметнички предмети	61,500 ден

Стан/куќа/деловен објект со површина	Лимит на покритие за ствари/предмети во домаќинство	Износ на премија	Премија за домаќинско со осиг. од земјотрес
до 45 м <sup>2</sup>	344,400 ден	3,000 ден	3,615 ден
од 46 до 70 м <sup>2</sup>	516,600 ден	3,700 ден	4,315 ден
од 71 до 100 м <sup>2</sup>	738,000 ден	4,350 ден	4,965 ден
од 101 до 150 м <sup>2</sup>	1,107,000 ден	5,200 ден	5,815 ден
од 151 до 200 м <sup>2</sup>	1,476,000 ден	6,300 ден	6,915 ден
од 201 до 250 м <sup>2</sup>	1,845,000 ден	7,100 ден	7,715 ден
од 251 до 300 м <sup>2</sup>	2,214,000 ден	9,500 ден	10,115 ден
од 301 до 350 м <sup>2</sup>	2,583,000 ден	9,800 ден	10,415 ден
од 351 до 400 м <sup>2</sup>	2,952,000 ден	10,200 ден	10,815 ден
од 401 до 500 м <sup>2</sup>	3,690,000 ден	10,700 ден	11,315 ден
од 501 до 1000 м <sup>2</sup>	7,380,000 ден	13,000 ден	13,615 ден
од 1001 до 2309 м <sup>2</sup>	16,974,000 ден	19,600 ден	20,215 ден

Ризик микро земјотрес:		
Сума на осигурување во ЕУР, по штетен настан и во год. агрегат	Франшиза од сумата на осигурување на објектот	Износ на премија
10.000 ЕУР	5%	615 МКД (10 ЕУР)

Име и презиме (Кредитобарател): \_\_\_\_\_, Потпис: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ година